



Општина Кочани

Ул. „Раде Кратовче“ бр.1 * 2300 Кочани * Република Северна Македонија

Тел. +389(0)33/274-001 • Факс . +389(0)33/273-542

www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

Врз основа на чл.50 ст.1 т.16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 6 од Правилникот за доделување стипендии на студенти жители на општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017, 1/2018 и 12/2018), Градоначалникот на Општина Кочани на ден 21.11.2019 година распишува

КОНКУРС

за доделување на 30 стипендии на редовни студенти жители на општина Кочани за студиската 2019/2020 година

Општина Кочани за студиската 2019/2020 година ќе додели **30 (триесет) стипендии** на редовни студенти жители на општина Кочани запишани на студии од прв циклус на јавните високообразовни институции во Република Македонија и тоа за следните категории на студенти: **најмногу 5 (пет) стипендии за студенти од Ромската етничка заедница, 10 (десет) стипендии за студенти од социјално загрозувани семејства, најмногу 5 (пет) стипендии за студенти запишани на факултети за медицински науки, а останатите стипендии за студенти кои постигнале висок успех во студирањето.**

Доколку на јавниот конкурс не се пријават студенти од Ромската етничка заедница, студенти запишани на факултети за медицински науки или нивните пријави се оценети како неприфатливи, бројот на стипендии распределен за овие категории на студенти, Градоначалникот може да ги додели на студенти од социјално загрозувани семејства пријавени по јавниот конкурс кои ги исполнуваат условите за доделување на стипендија, а според редоследот на рангирање по бодови согласно изготвената ранг-листа

Постапката за доделување на стипендии на редовни студенти жители на општина Кочани се спроведува на начин, услови, критериуми уредени со Правилникот за доделување стипендии на студенти жители на општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017, 1/2018 и 12/2018).

I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА

I.1. Право на стипендија имаат студенти кои се:

- жители на општина Кочани (од градот Кочани и населените места кои припаѓаат на општина Кочани),
- државјани на Република Македонија,
- редовни студенти запишани на студии од прв циклус на јавните високообразовни институции во Република Македонија ,
- не повторувале година во текот на студирањето,
- не се корисници на стипендија или кредит од други институции или компании,
- студентите кои се заинтересирани за доделување на стипендија, можат да се пријавуваат започнувајќи од втората студиска година.
- студентот кој конкурирал за два или повеќе вида на стипендии од утврдените категории согласно членот 2 од Правилникот за стипендии и ги исполнил условите за добивање, ќе му се додели стипендија само за една од утврдените категории на студенти според распределба на комисијата за стипендии.

II. КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Со Правилникот за доделување стипендии на студенти жители на општина Кочани се утврдени посебни критериуми за доделување стипендии за секоја категорија на студенти за кои се доделува стипендија и тоа:

II.1. Критериуми за доделување на стипендии на студенти кои постигнале висок успех во студирањето

1. Остварен успех во текот на студирањето - **најмалку 8,00 (осум).**
По овој основ може да се добијат најмногу 70 бода.

Распределување на утврдените 70 бода по основ на остварен успех во текот на студирањето: кандидатот за стипендија може да добие најмногу 70 бодови, и тоа за:

- Остварен успех од 9,51 до 1070 бода;
- Остварен успех од 9,01 до 9,5065 бода;
- Остварен успех од 8,51 до 9,0060 бода;
- Остварен успех од 8,00 до 8,5055 бода;

Овој критериум е елиминаторен, доколку кандидатот за стипендија нема остварено просечен успех во текот на студирањето од најмалку 8,00 неговата пријава ќе се оцени како неприфатлива и истата нема да биде предмет на понатамошно разгледување и бодување во постапката.

2. **Дефицитарност на кадрите-** што за секоја студиска година ја утврдува со посебна одлука Градоначалникот на Општина Кочани.
По овој основ може да се добијат 5 бода.

3. **Материјалните можности на студентот и неговото семејство** за кој се земаат месечните примања по член на семејството на студентот во однос на просечно исплатената плата по вработен во РМ за последните 3 (три) месеци.
По овој основ може да се добијат најмногу 20 бода.

При распределување на утврдените 20 бода по основ материјални можности на студентот и неговото семејство се земаат во просек материјалните можности на студентот и неговото семејство, односно вкупниот број на месечните примања (месечните нето плати и годишните приходи по разни основи прикажани во образецот од Управа за јавни приходи – приходи: од вршење на земјоделска дејност, од вршење на стопанска дејност, од вршење на самостојна дејност, од имот и имотни права, од авторски права и права на индустриска сопственост, од дивиденди, од остварени капитални добивки, од добивки од игри на среќа и други приходи) во семејството на студентот поделени по член од семејството поделени на 12 месеци, при што кандидатот може да добие најмногу 20 бода и тоа:

- За приходи од 0 до 2.000 денари по член на семејство20 бода;
- За приходи од 2.001 до 3.000 денари по член на семејство16 бода;
- За приходи од 3.001 до 4.000 денари по член на семејство12 бода;
- За приходи од 4.001 до 5.000 денари по член на семејство10 бода;
- За приходи од 5.001 до 8.000 денари по член на семејство7 бода;
- За приходи од 8.001 до 10.000 денари по член на семејство3 бода;
- За приходи од 10.001 до 12.000 денари по член на семејство2 бода;
- За приходи од 12.001 до 15.000 денари по член на семејство1 бода;
- За приходи над 15.000 денари по член на семејство0 бода.

4. **Студент на самохран (починат/разведен) родител, студенти со посебни потреби.**
По овој основ може да се добијат 5 бода.

Максималниот број на бодови кои може да ги добие студентот согласно утврдените критериуми од овој член и тоа за остварен успех во текот на студирањето - 70 бода, дефицитарност на студиските кадри – 5 бода, материјални можности на студентот и неговото семејство- 20 бода и студент на самохран родител -5 бода, изнесува вкупно 100 бода.

За усвоените бодови според утврдените критериуми од овој член комисијата изготвува посебна ранг-листа за оваа категорија на студенти, која ја доставува на градоначалникот на разгледување и одлучување.

При утврдување на ранг листата според добиените бодови за оваа категорија на студенти, при ист број на бодови предност има кандидатот со пониски материјални примања.

При при ист број на бодови за кандидатите со материјални примања, предност има кандидатот кој прв ја поднел пријавата за стипендија во архивата на Општина Кочани.

II.2. Критериуми за доделување на стипендии на студенти од Ромската етничка заедница

- 1. Остварен успех во текот на студирањето - најмалку 6,00 (шест).
По овој основ може да се добијат најмногу 60 бода.**

Распределување на утврдените 60 бода по основ на остварен успех во текот на студирањето: кандидатот за стипендија може да добие најмногу 60 бодови, и тоа за:

- Остварен успех од 9,01 до 1060 бода;
- Остварен успех од 8,01 до 9,0055 бода;
- Остварен успех од 7,01 до 8,0050 бода;
- Остварен успех од 6,00 до 7,0045 бода;

- 2. Дефицитарност на кадрите - што за секоја студиска година ја утврдува со посебна одлука Градоначалникот на Општина Кочани.
По овој основ може да се добијат 5 бода.**

- 3. Материјалните можности на студентот и неговото семејство за кој се земаат месечните примања по член на семејството на студентот во однос на просечно исплатената плата по вработен во РМ за последните 3 (три) месеци.
По овој основ може да се добијат најмногу 30 бода.**

При распределување на утврдените 30 бода по основ материјални можности на студентот и неговото семејство се земаат во просек материјалните можности на студентот и неговото семејство, односно вкупниот број на месечните примања (месечните нето плати и годишните приходи по разни основи прикажани во образецот од Управа за јавни приходи – приходи: од вршење на земјоделска дејност, од вршење на стопанска дејност, од вршење на самостојна дејност, од имот и имотни права, од авторски права и права на индустриска сопственост, од дивиденди, од остварени капитални добивки, од добивки од игри на среќа и други приходи) во семејството на студентот поделени по член од семејството поделени на 12 месеци, при што кандидатот може да добие најмногу 30 бода и тоа:

- За приходи од 0 до 2.000 денари по член на семејство30 бода;
- За приходи од 2.001 до 3.000 денари по член на семејство25 бода;
- За приходи од 3.001 до 4.000 денари по член на семејство22 бода;
- За приходи од 4.001 до 5.000 денари по член на семејство20 бода;
- За приходи од 5.001 до 8.000 денари по член на семејство18 бода;
- За приходи над 8.000 денари по член на семејство0 бода;

- 4. Студент на самохран (починат/разведен) родител, студенти со посебни потреби.
По овој основ може да се добијат 5 бода.**

Максималниот број на бодови кои може да ги добие студент од Ромската етничка заедница согласно утврдените критериуми од овој член и тоа за остварен успех во текот на студирањето - 60 бода, дефицитарност на студиските кадри – 5 бода, материјални можности на студентот и неговото семејство- 30 бода и студент на самохран родител -5 бода, изнесува вкупно 100 бода.

За усвоените бодови според утврдените критериуми од овој член комисијата изготвува посебна ранг-листа за оваа категорија на студенти, која ја доставува на градоначалникот на разгледување и одлучување.

При утврдување на ранг листата според добиените бодови, при ист број на бодови предност има кандидатот со пониски материјални примања.

При при ист број на бодови за кандидатите со материјални примања, предност има кандидатот кој прв ја поднел пријавата за стипендија во архивата на Општина Кочани.

Ако составувајќи ја ранг листата за оваа категорија на студенти се констатира дека остануваат недоделени стипендии истите ќе се доделат на студенти од социјално загрозените семејства пријавени по јавниот конкурс кои ги исполнуваат условите за доделување на стипендија, а според редослед на рангирање по бодови согласно изготвена ранг-листа.

II.3. Критериуми за доделување на стипендии на студенти од социјално загроени семејства

1. Остварен успех во текот на студирањето - најмалку 7,50.

По овој основ може да се добијат најмногу 40 бода.

Распределување на утврдените 40 бода по основ на остварен успех во текот на студирањето: кандидатот за стипендија може да добие најмногу 40 бодови, и тоа за:

- Остварен успех од 9,01 до 1040 бода;
- Остварен успех од 8,01 до 9,0030 бода;
- Остварен успех од 7,50 до 8,0025 бода;

Овој критериум е елиминаторен, доколку кандидатот за стипендија нема остварено просечен успех во текот на студирањето од најмалку 7,50 неговата пријава ќе се оцени како неприфатлива и истата нема да биде предмет на понатамошно разгледување и бодување во постапката.

2. Дефицитарност на кадрите што за секоја студиска година ја утврдува со посебна одлука Градоначалникот на Општина Кочани.

По овој основ може да се добијат 5 бода.

3. Материјални можности на студентот и неговото семејство за кој се земаат месечните примања по член на семејството на студентот во однос на просечно исплатената плата по вработен во РМ за последните 3 (три) месеци.

По овој основ може да се добијат најмногу 50 бода.

При распределување на утврдените 50 бода по основ материјални можности на студентот и неговото семејство се земаат во просек материјалните можности на студентот и неговото семејство, односно вкупниот број на месечните примања (месечните нето плати и годишните приходи по разни основи прикажани во образецот од Управа за јавни приходи – приходи: од вршење на земјоделска дејност, од вршење на стопанска дејност, од вршење на самостојна дејност, од имот и имотни права, од авторски права и права на индустриска сопственост, од дивиденди, од остварени капитални добивки, од добивки од игри на среќа и други приходи) во семејството на студентот поделени по член од семејството поделени на 12 месеци, при што кандидатот може да добие најмногу 50 бода и тоа:

- За приходи од 0 до 2.000 денари по член на семејство50 бода;
- За приходи од 2.001 до 3.000 денари по член на семејство45 бода;
- За приходи од 3.001 до 4.000 денари по член на семејство40 бода;
- За приходи од 4.001 до 5.000 денари по член на семејство35 бода;
- За приходи од 5.001 до 8.000 денари по член на семејство30 бода;
- За приходи над 8.000 денари по член на семејство0 бода;

4. Студент на самохран (починат/разведен) родител, студенти со посебни потреби.

По овој основ може да се добијат 5 бода.

Максималниот број на бодови кои може да ги добие студент од социјално загроено семејство согласно утврдените критериуми од овој член и тоа за остварен успех во текот на студирањето - 40 бода, дефицитарност на студиските кадри – 5 бода, материјални можности на студентот и неговото семејство- 50 бода и студент на самохран родител -5 бода, изнесува вкупно 100 бода.

За усвоените бодови според утврдените критериуми од овој член комисијата изготвува посебна ранг-листа за оваа категорија на студенти, која ја доставува на градоначалникот на разгледување и одлучување.

При утврдување на ранг листата според добиените бодови, при ист број на бодови предност има кандидатот со пониски материјални примања.

При при ист број на бодови за кандидатите со материјални примања, предност има кандидатот кој прв ја поднел пријавата за стипендија во архивата на Општина Кочани.

Ако составувајќи ја ранг листата за оваа категорија на студенти се констатира дека остануваат недоделени стипендии истите ќе се доделат на студенти кои постигнале висок успех во учењето пријавени по јавниот конкурс кои ги исполнуваат условите за доделување на стипендија, а според редослед на рангирање по бодови согласно изготвена ранг-листа.

II.4. Критериуми за доделување на стипендии на студенти запишани на факултети за медицински науки

- 1. Остварен успех во текот на студирањето - најмалку 7,50 .
По овој основ може да се добијат најмногу 60 бода.**

Распределување на утврдените 60 бода по основ на остварен успех во текот на студирањето: кандидатот за стипендија може да добие најмногу 60 бодови, и тоа за:

- Остварен успех од 9,01 до 1060 бода;
- Остварен успех од 8,51 до 9,0055 бода;
- Остварен успех од 8,01 до 8,5050 бода;
- Остварен успех од 7,50 до 8,0045 бода;

Овој критериум е елиминаторен, доколку кандидатот за стипендија нема остварено просечен успех во текот на студирањето од најмалку 7,50 неговата пријава ќе се оцени како неприфатлива и истата нема да биде предмет на понатамошно разгледување и бодување во постапката.

- 2. Дефицитарност на кадрите што за секоја студиска година ја утврдува со посебна одлука Градоначалникот на Општина Кочани.
По овој основ може да се добијат 5 бода.**

- 3. Материјални можности на студентот и неговото семејство за кој се земаат месечните примања по член на семејството на студентот во однос на просечно исплатената плата по вработен во РМ за последните 3 (три) месеци.
По овој основ може да се добијат најмногу 30 бода.**

При распределување на утврдените 30 бода по основ материјални можности на студентот и неговото семејство се земаат во просек материјалните можности на студентот и неговото семејство, односно вкупниот број на месечните примања (месечните нето плати и годишните приходи по разни основи прикажани во образецот од Управа за јавни приходи – приходи: од вршење на земјоделска дејност, од вршење на стопанска дејност, од вршење на самостојна дејност, од имот и имотни права, од авторски права и права на индустриска сопственост, од дивиденди, од остварени капитални добивки, од добивки од игри на среќа и други приходи) во семејството на студентот поделени по член од семејството поделени на 12 месеци, при што кандидатот може да добие најмногу 30 бода и тоа:

- За приходи од 0 до 2.000 денари по член на семејство30 бода;
- За приходи од 2.001 до 3.000 денари по член на семејство26 бода;
- За приходи од 3.001 до 4.000 денари по член на семејство22 бода;
- За приходи од 4.001 до 5.000 денари по член на семејство20 бода;
- За приходи од 5.001 до 8.000 денари по член на семејство17 бода;
- За приходи од 8.001 до 10.000 денари по член на семејство15 бода;
- За приходи од 10.001 до 12.000 денари по член на семејство12 бода;
- За приходи од 12.001 до 15.000 денари по член на семејство10 бода;
- За приходи од 15.001 до 23.000 денари по член на семејство5 бода;
- За приходи над 23.000 денари по член на семејство0 бода.

- 4. Студент на самохран (починат/разведен) родител, студенти со посебни потреби.
По овој основ може да се добијат 5 бода.**

Максималниот број на бодови кои може да ги добие студентот запишан на факултет за медицински науки согласно утврдените критериуми од овој член и тоа за остварен успех во текот на студирањето - 60 бода, дефицитарност на студиските кадри – 5 бода, материјални можности на студентот и неговото семејство- 30 бода и студент на самохран родител -5 бода, изнесува вкупно 100 бода.

За усвоените бодови според утврдените критериуми од овој член комисијата изготвува посебна ранг-листа за оваа категорија на студенти, која ја доставува на градоначалникот на разгледување и одлучување.

При утврдување на ранг листата според добиените бодови, при ист број на бодови предност има кандидатот со пониски материјални примања.

При при ист број на бодови за кандидатите со материјални примања, предност има кандидатот кој прв ја поднел пријавата за стипендија во архивата на Општина Кочани.

Ако составувајќи ја ранг листата за оваа категорија на студенти се констатира дека остануваат недоделени стипендии истите ќе се доделат на студенти од социјално загрозените семејства пријавени по јавниот конкурс кои ги исполнуваат условите за доделување на стипендија, а според редослед на рангирање по бодови согласно изготвена ранг-листа.

- ❖ Согласно член 5 од Правилникот за доделување стипендии на студенти жители на општина Кочани: **Приоритет за добивање на стипендија** при доделување на стипендии за сите категории на студенти имаат студентите кои се без родители и студентите кои до полнолетството престојувале во домови за згрижување на деца во Република Македонија.

III. НАЧИН, РОК И МЕСТО НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА СТИПЕНДИИ

III.1. НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА СТИПЕНДИЈА: Заинтересираните кандидати за доделување на стипендија согласно условите од овој конкурс доставуваат уредна и комплетна документација и тоа:

1. **Пријава од студентот**, која содржи основни податоци за подносителот: име, татково име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење, моб.телефон за контакт, факултетот на кој студира и др.,
2. **Потврда за редовно запишан зимски семестар** за соодветната студиска година,
3. **Уверение со број на положени испити во претходните години**,
4. **Документи за утврдување на материјалната состојба на кандидатот и тоа:**

- **За вработените членови** на семејството да се достават потврди за остварена плата за последниот месец сметано до поднесување на пријавите или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата за оваа година (за родителите-старатели, брат/сестра кои се вработени во државни и јавните установи да се достави потврда за плата заверена од овластен орган, а за родителите-старатели, брат/сестра кои се вработени во приватни фирми да се достави потврда за плата заверена од работодавачот);

- **за пензионираните членови** на семејството се доставува документ за висина на пензија-чек;

- **За разведени родители** да се достави доказ за разводот и доколку кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како месечен приход;

- **За корисници на социјална помош** да се доставува последно решение или последен чек;

- **За инвалидитет** да се достави наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот или психичкиот развој и специфичните потреби издадена од надлежна установа, а согласно Правилникот за оцена на специфичните потреби на лицата со пречки во физичкиот или психичкиот развој;

- **За невработените членови** на семејството на студентот- Потврда од Агенцијата за вработување дека се невработени или примаат паричен надоместок;

- **За браќа/сестри** на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или друга институција.

4.1. **Уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за претходната година (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи)** за двајцата родители – старатели, брат/сестра на кандидатот поединечно и за самиот кандидат;

5. **Изјава на кандидатот** дека не е корисник на друга стипендија,

6. **Изјава на кандидатот** дека доставените документи се вистинити и податоците одговарат на прикажаната состојба,

7. **Изјава за обработка и користење на личните податоци** на кандидатот и неговото потесно семејство (родители-старатели, браќа, сестри),

8. **За починат родител** – Извод од матичната книга на умрените од Управата за водење на матични книги;

9. **Фотокопија од лична карта на студентот**,

10. **Изјава за семејната состојба на студентот.**

Напомена:

- ❖ Документите се доставуваат во оригинал или копија заверена кај нотар.
- ❖ Изјавите од кандидатот од точка 5, 6, 7 и 10 ги пополнува лично кандидатот за стипендија користејќи образец на изјава доставен од Општината и истите ги потпишува со своерачен потпис, а изјава од т.7 ја пополнува и потпишува и членот на семејството за кој со приложените документи доставува лични податоци.
- ❖ Пријавите на кандидатите кои доставиле некомплетна, неуредна и ненавремена документација нема да бидат рангирани.
- ❖ Образец на пријавата за стипендија за редовни студенти и обрасци од изјавите за кандидатот и неговото потесно семејство можат да се подигнат од Едношалтерска канцеларија на Општина Кочани или од веб страната <http://www.kocani.gov.mk> на Општина Кочани.

III. 2. МЕСТО НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА СТИПЕНДИИ:

Пријавата за стипендија заедно со документите за исполнување на условите од овој конкурс се доставуваат до: Едношалтерска канцеларија на Општина Кочани или по пошта на адреса: Општина Кочани, улица "Раде Кратовче" бр.1, 2300 Кочани.

III. 3. КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА СТИПЕНДИИ:

Крајниот рок за поднесување на пријави за стипендии е до **6.12.2019 година до 15:30 часот.**

- Секоја пријава која е поднесена по утврдениот рок и време ќе се смета за задоцнета и нема да биде разгледувана.

IV. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПОДНЕСЕНИТЕ ПРИЈАВИ ЗА СТИПЕНДИИ

Доставените пријави согласно распишаниот конкурс ги разгледува комисија формирана од Градоначалникот од редот на вработените во општинската администрација.

Комисијата за доделување на стипендии некомплетните и неблагоприятни пријави не ги разгледува.

Комисијата од пристигнатите пријави утврдува ранг листа и му ја доставува на Градоначалникот на разгледување и одлучување.

V. ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ

Градоначалникот на Општина Кочани врз основа на доставената ранг листа од Комисијата за доделување на стипендии донесува Одлука за доделување на стипендии на студенти жители на Општина Кочани.

VI. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ:

За спроведената постапка и за одлуката на Градоначалникот за доделените стипендии сите кандидати кои имаат поднесено пријава по распишаниот конкурс ќе бидат писмено известени. Одлуката за доделување на стипендии која ја донесува Градоначалникот на Општина Кочани ќе се објави и на веб страната на Општина Кочани.

VII. ВИСИНА НА СТУДЕНТСКАТА СТИПЕНДИЈА:

Износот на стипендија по студент изнесува **3.000,00 денари месечно**, и се доделува десет месеци во текот на студиската 2019/2020 година (од Септември 2019 година до Јуни 2020 година).

VIII. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Градоначалникот на Општина Кочани ќе склучи посебен договор со студентот на кој му е доделена стипендија со кој ќе бидат подетално уредени начинот и условите за користење на стипендијата.

IX. МОЖНОСТ ЗА ПРАКТИКАНСТВО ВО ОПШТИНА КОЧАНИ: Студентите на кои им е доделена стипендија од Општина Кочани имаат можност на нивно барање непосредно да се запознаат со вршењето на работите кои спаѓаат во надлежност на Општината преку пројавување на интерес за доброволно практиканство во административната зграда на Општина Кочани во траење од 15 дена за време на летниот распуст т.е. во месеците Јули и Август, доколку оценат дека ова практиканство може да им помогне во нивните студии преку стекнување на знаење и практично искуство.

Градоначалник на
Општина Кочани
Николчо Илијев

До
Градоначалник на Општина Кочани

ПРИЈАВА
за доделување на стипендија на редовни студенти жители на општина Кочани
за студиската 2019/2020 година
(од кандидатот за доделување на стипендија)

Да се означи категоријата на студенти за која кандидатот поднесува пријава за стипендија	<input type="checkbox"/> оваа пријава за стипендија ја поднесувам за категорија на студенти кои постигнале висок успех во студирањето, Остварен успех во текот на студирањето - најмалку 8,00 (осум)
	<input type="checkbox"/> оваа пријава за стипендија ја поднесувам за категорија на студенти од Ромската етничка заедница, Остварен успех во текот на студирањето - најмалку 6,00 (шест)
	<input type="checkbox"/> оваа пријава за стипендија ја поднесувам за категорија на студенти од социјално загрозени семејства, Остварен успех во текот на студирањето - најмалку 7,50
	<input type="checkbox"/> оваа пријава за стипендија ја поднесувам за категорија на студенти запишани на факултети за медицински науки, Остварен успех во текот на студирањето - најмалку 7,50

Општи податоци за кандидатот за стипендија	
Име, татково име и презиме на студентот	
ЕМБГ на студентот	
Адреса на живеење:	
Државјанство	
Пол	машки женски
Моб. телефон за контакт	
Е-маил	
Факултет на кој студира студентот	Факултет за _____ Запишан во _____ година на факултетот

Ред. бр.	Опис на документите кои треба да ги достави кандидатот за стипендија	Пополнува кандидатот арх./делов.број на документот	Пополнува службено лице при проверка дали документот е доставен/да или не)
1	Потврда за редовно запишан зимски семестар за 2019/2020 студиска година		
2	Уверение со број на положени испити во претходните години		

3	<p>Документи за утврдување на материјалната состојба на кандидатот и тоа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - За вработени членови на семејството да се достават потврди за остварена плата за последниот месец сметано до поднесување на пријавите или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата за оваа година (за родители-старатели, брат/сестра кои се вработени во државни и јавните установи да се достави потврда за плата заверена од овластен орган, а за родителите-старатели, брат/сестра кои се вработени во приватни фирми да се достави потврда за плата заверена од работодавачот; - за пензионирани членови на семејството да се достави документ за висина на пензија-чек; - За разведени родители да се достави доказ за разводот и доколку кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како месечен приход; - За корисници на социјална помош да се доставува последно решение или последен чек; - За инвалидитет да се достави наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот или психичкиот развој и специфичните потреби издадена од надлежна установа, а согласно Правилникот за оцена на специфичните потреби на лицата со пречки во физичкиот или психичкиот развој; - За невработени членови на семејството на студентот- да се достави Потврда од Агенцијата за вработување дека се невработени или примаат паричен надоместок; - За браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, да се достави потврда од училиштето, односно факултетот или друга институција. 		
3.1	<p>Уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за претходната година (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата родители – старатели, брат/сестра на кандидатот поединечно и за самиот кандидат</p>		
4.	<p>Изјава на кандидатот дека не е корисник на друга стипендија</p>		
5.	<p>Изјава на кандидатот дека доставените документи се вистинити и податоците одговарат на прикажаната состојба</p>		

6.	Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (родители-старатели, браќа, сестри)		
7.	За починат родител – Извод од матичната книга на умрените од Управата за водење на матични книги;		
8.	Фотокопија од лична карта на студентот		
9.	Изјава за семејната состојба на студентот		

Дата: _____	Подносител на кандидатот за стипендија
Место: _____	_____

Образец на изјава за семејна состојба

ИЗЈАВА ЗА СЕМЕЈНА СОСТОЈБА

(ја пополнува кандидатот)

Јас _____ (име и презиме),

со адреса на живеење: ул. _____ во _____ (град/село),

ЕМБГ: _____, дата на раѓање: _____,

запишан во _____ година на _____ факултет,

како редовен студент, под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека моето потесно семејство се состои од следните членови :

1. _____ (мајка / посвоител / старател – да се заокружи)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

2. _____ (татко / посвоител / старател – да се заокружи)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

3. _____ (брат), _____ (брат),

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

4. _____ (сестра), _____ (сестра),

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(се дополнува по потреба)

На ден _____ 2019г о д .

Изјавил

Име и презиме / потпис

- Оваа изјава ја пополнува кандидатот за стипендија за членовите на потесното семејство со кои живее. За омажена сестра/женет брат не треба да пополнува податоци.

Образец на изјава дека студентот не е корисник на стипендија или кредит од други установи, институции или компании

ИЗЈАВА
ДЕКА НЕ Е КОРИСНИК НА ДРУГА СТИПЕНДИЈА
(ја пополнува кандидатот)

Јас _____
(име и презиме на кандидатот за стипендија)

Од _____ со постојано место на живеење на
адреса _____ бр. _____,
општина _____ ЕМБГ _____,

изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека не сум корисник на стипендија или кредит од други образовни, државни и/или приватни установи, институции или компании.

Оваа Изјава ја давам да послужи како доказ при разгледување на документите од Комисијата за доделување на стипендии формирана од Градоначалникот.

На ден _____ 2019г о д .

Изјавил

Име и презиме

Образец на изјава за давање согласност за користење на неговите лични податоци и должност за давање точни податоци

ИЗЈАВА

за согласност за лични податоци

Лицето _____

од _____, ул. _____

како субјект на лични податоци дава **СОГЛАСНОСТ** за обработка, користење и чување на неговите лични податоци, како и други податоци потребни за Конкурсот за доделување на стипендии за редовни студенти жители на општина Кочани за студиската 2019/2020 година во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

Изјавил

(цело име и презиме)

(потпис)

(датум)

Оваа изјава се пополнува и потпишува од кандидатот за стипендија, како и од членовите на неговото потесно семејство за кој доставува документи/докази.

Образец на изјава за давање точни податоци

ИЗЈАВА
ЗА ТОЧНИ ПОДАТОЦИ
(ја пополнува кандидатот)

Јас _____ (име и презиме),

со адреса на живеење: ул. _____ во _____ (град/село),

ЕМБГ: _____, број на л.к. _____,

под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека сите документи кои ги имам поднесено во постапката по распишаниот Конкурс за доделување на стипендии за редовни студенти жители на општина Кочани за студиската 2019/2020 година се вистинити и не се злоупотребени од моја страна, и дека сите податоци кои ги имам напишано и/или приложено во постапката за доделување на стипендија се точни .

Исто така изјавувам дека сум свесен и запознат со тоа дека во случај на давање на неточни податоци и/или злоупотреба на податоци издадени од надлежни институции ќе одговарам пред надлежните органи и при потпишан Договор за користење на стипендија со Општина Кочани истиот ќе ми биде раскинат во кој случај имам обврска да ги вратам сите исплатени стипендии од Општина Кочани.

На ден _____ 2019 год.

Изјавил

Име и презиме

